



Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

**Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 3 / 2 0 1 3**  
**за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година**

**I. ПРЕДМЕТ НА ОГЛАСОТ**

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за следните мерки:

| Код на мерката | Назив на мерката  | Максимална вредност на прифатливи трошоци |
|----------------|---|---|
| <b>322</b>     | <b>Обнова и развој на селата</b>  | <b>до 20.000.000,00 денари</b>            |
| 1              | Изработка на урбанистички планови за населени места -села   |   |
| 2              | Инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км.  |   |
| 3              | Инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади ,зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители  |   |
| <b>323</b>     | <b>Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја</b>   | <b>до 15.000.000,00 денари</b>            |
| 1              | Инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места –села со локалитет од значење за начинот на живот и работа на селски популации во должина до 2 км. |   |
| 2              | Означување на културни и природни знаменитости во рурални средини   |   |
| 3              | Одбележување и унапредување на планинарски и велосипедски патеки  |   |
| 4              | Уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување со електрична енергија, водоснабдување, канализација)  |   |

**II. КОРИСНИЦИ**

Право на користење на средства имаат следните субјекти, и тоа за мерките:

| Субјекти   | МЕРКА |
|--|-------|
| Единици на локалната самоуправа – рурално подрачје и Единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата   | 322   |
| Единици на локалната самоуправа – рурално подрачје и Единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.<br>Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во република Македонија со вкупен износ за превземени и реализирани прифатливи трошоци до 25.000.000 денари (алинеите 2,3,4) | 323   |



### III. ВИСИНА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

Финансиската поддршка за мерка 322, 323 изнесува 100% од износот на прифатливи трошоци, средствата на барање на корисникот може да се доделат во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или средствата може да се доделат на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временски ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

Финансиската поддршка за мерка 322, 323 се исплаќа на корисниците кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.

### IV. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА

Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на поддршката по различни мерки од оваа програма. Единиците на локалната самоуправа после одобрување на финансиската поддршка од страна на АФПЗРР, обврзани се да спроведат тендерска постапка за планираната инвестиција во согласност со Законот за јавни набавки.

Условите кои треба да ги исполнуваат барателите на средства се утврдени во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година, Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој и Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка.

Барателите кои ги исполниле условите за користење на средства за мерките се рангираат со бодување утврдено во Правилникот за поблиски критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.

### V. ПОДИГНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ И УПАТСТВА

Образецот - Барање за користење на средства заедно со листата на потребни документи и Упатството за корисниците може да се подигне на веб страната на Агенцијата [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk), и во најблиските регионални центри или работни единици на Агенцијата за поттикнување на развој во земјоделството секој работен ден од **8:30** до **16:30** часот.

Горенаведените обрасци може да се подигнат и директно во Агенцијата на адреса:

**Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој**  
**бул. „3-та Македонска бригада“ бр.20**  
**(зграда на Македонија Табак блок Ц )**  
**1000 Скопје**

### VI. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Пополнетите барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година на македонски јазик заедно со целокупната потребна документација се доставуваат во затворен плик со назнака на предната страна на пликот во горниот лев агол “НЕ ОТВАРАЈ” за Јавен повик број 03/2013 и назначување на бројот на мерката/под-сектор за која се поднесува барањето. Барањето може да се достави по препорачана пошта или лично во писарницата на Агенцијата, во спротивно Агенцијата не превзема одговорност за затурање или предвремено отворање на барањето.

Крајниот рок за доставување на барањата е **08.07.2013** година. Барањата доставени по предвидениот рок нема да бидат разгледувани.



## АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Подетални информации на контакт тел. (02) 3097-460 или на контакт е-маил адреса: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk) и на веб-страната: [www.ipardpa.gov.mk](http://www.ipardpa.gov.mk).

Контакт:

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Сектор за одобрување на проекти.

Телефон 02 3097-460, секој работен ден од **10.00** до **16.00** часот

Е-пошта: [ipardpa.info@ipardpa.gov.mk](mailto:ipardpa.info@ipardpa.gov.mk)